



МАЛЦИНСТВАТА ВО АЛБАНИЈА БАРААТ ДЕМОКРАТСКИ ПОПИС

Претставниците на малцинствата во Албанија, се разбира, и на македонското малцинство, истапија со барање за нов целосен попис на населението со право припадниците на малцинствата да можат слободно да ја искажат својата национална и верска припадност... Претседателот на Заедницата на Македонците во Албанија, Ефтим Митревски, вели дека ја поддржува таа идеја, иако не бил присутен на Симпозиумот на кој било покренато

РЕАЛНОСТ

Во отсуство на реални податоци за припадниците на малцинствата во Албанија, различни институции покажуваат различна бројка. Албанскиот институт за статистика признава постоење на околу 70.000 припадници на малцинства. Центарот за етнички истражувања и асоцијациите на малцинствата тврдат дека во Албанија живеат повеќе од 850.000 припадници на разни малцинства. Од



ЕФТИМ МИТРЕВСКИ

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

НАВРЕДЛИВО Е НЕКОЈ ДА ТЕ ПРАШУВА ЗА ИМОТОТ, А ДА НЕ ТЕ ПРАШУВА ЗА ИДЕНТИТЕТОТ!

ова прашање и на кој присуствувале претставници на Македонците. Симпозиумот, кој се одржа во Тирана, бил организиран по повод Денот на човековите права.

"Кога веќе Албанија сака да чекори кон големото европско семејство, тогаш треба целосно да ги почитува правата на малцинствата. Таа треба да организира демократски попис и еднаш за секогаш да ја каже вистинската бројка на малцинствата кои живеат во неа. Всушност, тоа Албанија би ја направило демократска и на тој начин со пореална слика ќе може да се претстави пред меѓународниот фактор", вели Митревски.

"Оптимист сум дека и самата албанска држава ќе сфати дека треба да се организира попис во кој слободно ќе ни се овозможи да се изразиме прво според идентитетот, па потоа по својата верска припадност", вели претседателот на Заедницата на Македонците во Албанија, Ефтим Митревски.

нив 150.000 се Македонци...

"Ја поддржувам бројката на Центарот за етнички истражувања. Меѓутоа, во Албанија сè уште навистина има такви личности, историчари кои, иако се свесни, сепак не сакаат да попуштат пред фактите и пред аргументите. Но, верувам во идната генера-

ција, во младите луѓе кои се вработуваат во тие институции и верувам дека пред фактите нема поголем сведок. Оптимист сум дека тоа прашање ќе дојде на дневен ред, ќе се ослободат тие институции од манипулациите и ќе се создаде пореална слика за малцинствата во Албанија,

објаснува Митревски.

Припадниците на малцинствата во Република Албанија го бојкотираа редовниот попис во април 2001 година, бидејќи на пописниот лист не постоела графа за национална и верска припадност. Доколку не постои таква графа на наредниот попис, дали може да се случи истото - бојкот?

"Оптимист сум дека самата албанска држава ќе сфати дека треба да се организира попис, во кој слободно ќе ни се овозможи да се изразиме прво според идентитетот, па потоа по својата верска припадност. Веќе е крајно време во тој пописен лист да се стави и таква графа, не може да



ИНТЕРВЈУ Д-Р КИМЕТ ФЕТАХУ: ОЧЕКУВАМЕ ПОДОБРА КОМУНИКАЦИЈА СО МАКЕДОНИЈА

Д-р Кимет Фетаху е редовен професор на Тиранскиот универзитет, член на македонската политичка партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, и претседател на Друштвото на Македонците во Тирана, "Мир".

Разговорот го водеше: Ицо НАЈДОВСКИ, водител на Македонската радиопрограма "Трипати Зет".

☀ Кажете ни нешто повеќе за Македонската заедница во Албанија, за Симпозиумот кој се одржа во Тирана, а на кој учествуваше и македонското малцинство. Покрај македонското, кои други малцинства учествуваа на Симпозиумот и по кој повод се одржа оваа средба во Тирана?

ФЕТАХУ: Единаесетти и дванаесетти декември е меѓународен ден на човекови права, ден одреден од Обединетите нации и секоја година тој се одбележува во Албанија. На Симпозиумот беа присутни сите политички структури на Албанија, претставници на сите малцинства, активисти и научници. Беа присутни и амбасадори на странски држави, но, за жал, немаше претставници од македонската Амбасада. Зошто немаше, не е јасно!

☀ Значи, немаше претставник од Амбасадата на Македонија, а другите етнички малцинства имаа претставници од своите амбасади?

ФЕТАХУ: Да! Имаше претставник од бугарската, грчката, српскоцрногорската, унгарската амбасада, немаше од нашата. Не ни беше јасно зошто не беа присутни и ден-денес не ни е, но ќе разбереме кои беа причините за тоа. Мислам дека мораше и нив да ги поканат. Симпозиумот беше многу интересен бидејќи во Албанија сè уште не е одржан редовен попис со посебна графа за припадност на етничките малцинства. Донесовме решение дека во 2006 година Албанија мора да го направи тоа за да се знае колку има Македонци, Грци, Србо-Црногорци, Власи, Роми, Египјани, Бошњаци и др. Другата одлука се однесуваше на застапеноста на етничките малцинства со нивни претставници (пратеници) во Собранието на Албанија. Имено, да се земе предвид пропорционалниот систем и директно да има обезбедени пратенички места според бројот на етничкото малцинство. Така е во Македонија, Романија, Унгарија... Беше многу важно да се донесат овие две одлуки. Пред Нова година уште еднаш ќе излеземе со нови притисоци врз албанската Влада. На Симпозиумот, од наша страна зборувавме јас и Ѓорѓи Тане, потоа претседателот на грчкото малцинство, влашкото и на другите 7 малцинства.

☀ Кои малцинства живеат во Албанија?

ФЕТАХУ: Србо-Црногорци, Македонци, Грци, Власи, Роми, Бошњаци и Египјани. Албанија и албанското општество е мултиетничко општество како и сите други општества на Балканот. Ова не е чудо! Тука е и главната борба. Албанците сè уште сакаат да бидат хомогена држава. Ние веќе како факт, како реален елемент во државата во која живееме, ги бараме правата бидејќи плаќаме даноци, работиме и придонесуваме. Повеќе од 30 отсто од населението е од неалбанско потекло и тоа не може да се негира.

☀ Како Симпозиумот беше прифатен и пренесен од албанските медиуми, албанскиот народ?



КИМЕТ ФЕТАХУ

ФЕТАХУ: Имаше голема реклама. Албанија е потписничка на сите европски закони и тоа мора да го прави. Во Албанија има околу 150.000 Македонци. Ние сакаме тоа да го знаеме и официјално. Тоа не значи дека ние бегаме од нашата лојалност и од животот во државата.

☀ Кога ќе се одржи конгресот на македонската политичка партија Македонска алијанса за европска интеграција, прва политичка партија со име на етничко малцинство?

ФЕТАХУ: Да, по повеќе одржани судски процеси во тиранскиот суд во Албанија ние успеавме да формираме етнички чиста партија. Моментно партијата ја раководи Извршен комитет од 5 члена. Во процес на организирање се 20 региони во Албанија каде што има Македонци. Тоа не е лесно, има пречки, време, финансии итн... Конгресот треба да се одржи во текот на наредните 2 месеца. Неа ќе ја раководи политички секретаријат, ќе се бориме да имаме свои пратеници каде што македонското малцинство е во мнозинство, а во поголемите градови да имаме советници.

☀ Неодамна во посета на Албанија беше претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. За што разговаравте при средбата со него?

ФЕТАХУ: Со претседателот имавме краток состанок од четириесеттина минути. Се радуваме кога има такви контакти, размена на мислења, идејата за имплементирање на европските структури. Тоа беше посета на новата Влада на Албанија, при што немаше некои позначајни договори. Се потпишаа некакви договори, мислам 4, тоа и не е толку важно, колку што е важна соработката: одење и доаѓање на лидерите на државите. На средбата со претседателот Црвенковски дојдовме тројца и разговаравме за признавањето на нашите права во Албанија. Втора тема беше политичкиот живот на новоформираната партија на Македонците во Албанија. Се надеваме дека во иднина ќе има подобри комуникации на РМ со македонското население во Албанија.

се бараат податоци само за економската состојба, иако и таа е битен фактор", потенцира Митревски.

ДОГОВОР

За Македонците во Албанија е актуелно и прашањето со именувањето на Ѓорѓи Тане за директор во државен сектор на Албанија. Тој ќе се грижи за проблемите од областа на социјалната политика во околицата Корча. За потсетување, на јулските парламентарни избори во Албанија, Ѓорѓи Тане учествуваше како кандидат на Заедницата на Македонците во Албанија, но на мнозинската листа на Партијата за заштита на човекови права, во која членуваат припадници на грчкото малцинство. Поради доцнењето на регистрацијата на македонската партија Македонска алијанса за европска интеграција, Македонците не можеа да учествуваат со свои листи. Всушност, именувањето на Ѓорѓи Тане за директор е врз основа на постигнатиот предизборен договор со Партијата за заштита на човеко-

вите права. Но, господинот Ефтим Митревски не е задоволен од овој потег и вели дека Македонците во Албанија заслужуваат повеќе, дека пред Ѓорѓи Тане да стапел на директорската функција, предлогот требало да се анализира во партијата и во Заедницата, за да се види дали тој е прифатлив или навредлив за Македонците.

"Иако имаше некои недоразбирања, сакам да разјаснам две работи. Првата - Ѓорѓи Тане е вреден, образован човек. Тоа ми е драго и во кампањата го претставував како прв човек кој добил знаење во својата матична држава, во Македонија. Таков капацитет, човек кој во овие 15 години е прв наш дипломиран правник, заслужува повеќе. Втората работа која сакам да ја објаснам е дека ако ние и организаторите во кампањата 'Друштво Преспа' им се спротивставиме на тие идеи, ние не го навредуваме Ѓорѓи. Напротив, пред Ѓорѓи Тане сакам да истакнам дека тој своите вредности може да ги претстави во поголема институција. Ние не сме партија или

организација која би се задоволила со едно директорско место. Напротив, заслужуваме повеќе, нас нè има низ цела Албанија. Одговорно тврдам дека ние сме најлојални граѓани кон институциите во Албанија", вели Ефтим.

Тој не се согласува со тоа дека Ѓорѓи Тане бил прв директор Македонец во државен сектор во Албанија и објаснува дека и порано, без разлика во кој период или систем на живеење во Албанија, имало Македонци директори во разни институции, ги имало во воената академија, ги имало и на ниво на заменици-министри.

На јулските парламентарни избори Партијата за заштита на човекови права ја доби поддршката. Што сè таа вети?

"Според моите сознанија (не бев присутен на преговорите), првата ветена работа беше заменик-министер и директор на дирекција. Но, јас сакам да го видам човекот во законодавниот дом. Имам доверба во неговиот капацитет и верувам дека добро ќе ја врши функцијата која му е доделена. Исто така, верувам

дека неговиот политички ангажман нема да го спречи од директорското место да ги поддржува македонските активисти. Реално кажано, вработувањето на Ѓорѓи Тане се случи преку Партијата за заштита на човекови права. Иако тоа е партија на грчкото малцинство во Албанија, тој се декларирал како Македонец. Но, не само до Ѓорѓи Тане, јас упатувам апел и до нашите двајца претставници во Советот на Општина Пустец, претседателот на Друштвото 'Преспа', Едмонд Темелко, и Тако Граждани дека треба слободно да се изјаснат на која партија ѝ припаѓаат. Тогаш ние немавме политички субјект, не бевме моќни да се организираме. Сега веќе имаме наша политичка партија и можеме уште подобро да ги застапуваме интересите на Македонците. Нема ништо лошо да се случи ако Ѓорѓи Тане каже: јас сум член на Македонска алијанса за европска интеграција. Верувам дека ја има таа храброст и дека наскоро ќе каже дека е нејзин член", објаснува Ефтим Митревски.

Hotel I IMPERIJAL



Добре дојдовме



Welcome

